

АД ФК ШКУПИ 1927

**Финансиски извештаи
за годината што завршува на
31 декември 2017 година и
Извештај на независните ревизори**

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независните ревизори	i-ii
Финансиски преглед од страна на раководството	1
Извештај за сеопфатна добивка	2
Извештај за финансиска состојба	3-4
Извештај за промените во сопственичка главнина	5
Извештај за паричните текови	6-7
Белешки кон финансиските извештаи	8-32



Audit Macedonia LLC
since 1995

Aminta III street no 33a/16
P.O. Box 462
1000 Skopje
Tel: +389 2 2463 140
Fax: +389 2 2462 063

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До содружниците и раководството на АД ФК ШКУПИ 1927

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (стр. 1 до 32) на АД **ФК ШКУПИ 1927** (во понатамошниот текст “Друштвото”), што се состојат од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2017 година, Извештај за сѐопфатна добивка што тогаш завршува, Извештај за промените во сопственичката главнина, Извештај за паричните текови и Прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки кон финансиските извештаи.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во дадените околности.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија кои се применуваат во Р.Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки што се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сѐвкупното презентирање на финансиските извештаи.



Audit Macedonia LLC
since 1995

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на АД ФК ШКУПИ 1927, на ден 31 декември 2017 година, во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија и Правилникот за лиценцирање на УЕФА.

Обрнување на внимание

Финансиските извештаи на Друштвото на ден и за годината што завршува на 31 декември 2017 година, одобрени од страна на раководството на Друштвото, беа поднесени во Централниот регистар на РМ на 15 март 2018 година. Врз основа на наодите и предложените корекции на ревизорот, а во согласност со прописите, приложените финансиски извештаи се корегирани за ефектите идентификувани за време на ревизијата. Корегираните финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2017 година се дополнително усвоени од страна на раководството на Друштвото и поднесени во Централниот регистар на Република Македонија. Нашето мислење не е модифицирано по однос на ова прашање.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото и исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2017 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење на конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2017, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија (Сл. весник на РМ бр. 158 од 2010 година).

Наше мислење е дека, историските финансиски информации изнесени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2017, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31.12.2017 година.

Друштво за ревизија

АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО

12.04.2018 година

Овластен Ревизор,
Димитар Андоновски

ФИНАНСИСКИ ПРЕГЛЕД ОД СТРАНА НА РАКОВОДСТВОТО (ИЗВЕШТАЈ НА ДИРЕКТОРИТЕ)

Во текот на 2017 година, ФК ШКУПИ 1927 АД СКОПЈЕ работеше во согласност со утврдените стратешки цели на Клубот, кои се засноваат пред сè на развој на младински категории и создавање на стабилен тим кој ќе може успешно да се натпреварува во Првата Лига организирана од страна на ФФМ, а со тоа и излез во Европа. Тенденцијата на Клубот и за оваа натпреварувачка година е обезбедување на настап во Европа и успешно претставување.

Друштвото во периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 година, вкупните свои активности ги насочи кон оставување на основната и стратешка цел на клубот преку одржување на ликвидност со поддршка од главните спонзори.

Главните приходи на Клубот и во оваа година, се по основ на донации од Општина Чаир, кои се потребни за одржување на стабилна ликвидност на Клубот и успешно натпреварување во Првата Лига.

Од остварениот финансиски резултат, Одборот на директори цени дека успешно се остварени зацртаните стратешки цели за 2017 година, односно дека Клубот успешно се натпреварува во Првата Лига и има стабилна финансиска и ликвидна кондиција, односно редовно исплатува плати на играчите.

И во 2018 година, ФК ШКУПИ 1927 АД СКОПЈЕ, очекува поддршка од главните спонзори и финансиери односно од Општина Чаир како и од новиот спонзор на Клубот АТС ГРУП ДООЕЛ, во остварување на зацртаните цели на клубот, во проширување на својата основна дејност, постигнување на подобри економски резултати и одржување на финансиската ликвидност и стабилност на Клубот.

Фудбалски Клуб ШКУПИ 1927 АД Скопје
Извршен директор,

Ејуп Адеми

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

За годината што завршува на 31 декември 2017

(во илјади Денари)

	Белешка	2017	2016
Приходи			
Приходи од продажба на влезници	3		
Приходи од спонзорство и реклама	4		
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа	5		
Приходи од комерцијални активности	6		
Приходи од УЕФА за солидарност и награди	7		
Останати оперативни приходи	8	8,156	6,300
Вкупни приходи		8,156	6,300
Расходи			
Трошоци за продажбата и материјални трошоци	9		
Трошоци за надоместоци на вработени	10	6,743	3,629
Депрецијација, амортизација и обезвреднување	11		
Останати трошоци од оперативно работење	12	900	
Нето резултат од купување/продажба на играчи	13		
Добивка (загуба) од продажба на основни средства	14		
Финансиски приходи(расходи)-нето	15	(27)	(28)
Неоперативни приходи (расходи)-нето	16		
Вкупно расходи		7,670	3,657
Добивка (загуба) пред оданочување		485	2,643
Данок на добивка (на непризнати расходи)	17	49	
Добивка (загуба) за годината по оданочување		437	2,643
Дивиденди			
Добивка(загуба) по дивиденди			
Останата сеопфатна добивка			
Вкупна сеопфатна добивка		437	2,643

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел
од овие финансиски извештаи

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК ШКУПИ 1927 се усвоени од УО и се потпишани од:

Извршен директор,

Ејуп Адеми

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
На 31 декември 2017
(во илјади Денари)

	Белешка	2017	2016
Тековни средства			
Пари и парични еквиваленти	18	255	6,532
Побарувања од трансфери на играчи	19		
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	20		
Други побарувања	21	6,271	
Даночни средства	22		
Залихи	23		
Останати тековни средства	24		
Вкупно тековни средства		6,526	6,532
Не-тековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	25		
Нематеријални средства	26		
Побарувања од трансфери на играчи	27		
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	28		
Даночни средства	29		
Долгорочни финансиски вложувања	30		
Останати не-тековни средства	31		
Вкупно не-тековни средства			
Вкупно средства		6,526	6,532
Тековни обврски			
Пречекорувања на сметки во банки	32		
Тековни обврски за позајмици и кредити	33	433	433
Обврски за трансфер на играчи	34		
Обврски кон групацијата и поврзани субјекти	35		
Обврски кон вработените	36		
Обврски за даноци и придонеси кон вработени	37	743	
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	38		
Други обврски за даноци	39	49	
Краткорочни исправки	40		
Останати тековни обврски	41	743	1,978
Вкупно тековни обврски		1,968	2,411
Нетековни обврски			
Обврски за долгорочни позајмици и кредити	42		
Долгорочни обврски за трансфери на играчи	43		
Долгорочни обврски кон групацијата и поврзани субјекти	44		
Долгорочни обврски кон вработените	45		
Долгорочни обврски за даноци и придонеси кон вработени	46		

Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	47				
Други долгорочни обврски за даноци	48				
Долгорочни исправки	49				
Останати нетековни обврски	50				
Вкупно нетековни обврски					
Нето средства/обврски			4,558		4,121
Акционерска главнина	51		1,542		1,542
Оснивачки капитал			1,542		1,542
Законска резерва					
Останати резерви			1,469		1,469
Акумулирана добивка (загуба)			1,547		1,110
Вкупно акционерска главнина			4,558		4,121

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК ШКУПИ 1927 се усвоени од УО и потпишани од:

Извршен директор,
Ејуп Адеми

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО АКЦИОНЕРСКАТА ГЛАВНИНА
За годината што завршува на 31 декември 2017
(Во илјади Денари)

	Оснивачки капитал	Законска резерва	Акумулирана добивка/ (загуба)	Останати резерви	ВКУПНО
На 01 јануари 2017 год.	1,542		1,110	1,469	4,121
Распоред на акумулирана добивка					
Корекции на акумулирани добивки					
Добивка(загуба) за периодот			437		437
Останата сеопфатна добивка					
На 31 декември 2017 год.	1,542		1,547	1,469	4,558

*Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи во име на Друштвото се усвоени од УО и потпишани од:

Извршен директор,

Ејуп Адеми

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

За годината што завршува на 31 декември 2017

(Во илјади Денари)

	2017	2016
Парични текови од оперативни активности		
Добивка пред оданочување	437	2,643
Данок на добивка		
Корекции за:		
Амортизација		
Оштетување на основни средства		
Капитална (добивка)/загуба од продажба на основни средства		
Приход од камати		
(Пораст)/опаѓање на побарувања и други побарувања	(6,271)	
Пораст/(опаѓање на обврски кон добавувачи останати обврски)	(443)	788
Пораст/(опаѓање на залихи)		
Нето готовина од оперативни активности	(6,277)	3,431
Парични текови од вложувачки (инвестициони) активности		
-Готовински прилив од продажба на регистрирани играчи		
-Готовински одлив од купување регистрирани играчи		
-Готовински прилив од продажба на основни средства		
-Готовински одлив од набавка на основни средства		
-Готовински приливи (одливи) од останати вложувачки активности		
Парични приливи (одливи) од вложувачки (инвестициони) активности		
Парични текови од финансиски активности		
-Готовински прилив од заеми од акционери и поврзани субјекти		
-Готовински одлив по заеми од акционери и поврзани субјекти		
-Готовински прилив од заеми од финансиски институции		
-Готовински одлив од заеми од финансиски институции		
-Готовински прилив од зголемување на акционерски капитал		
-Готовински одлив од исплата на дивиденди на акционерите		
-Готовински приливи (одливи) од финансиски активности по други основи		(1,131)
Парични приливи (одливи) од финансиски активности		(1,131)
Останати готовински приливи (одливи)		
Нето пораст/ (опаѓање) на пари и парични еквиваленти	(6,277)	2,300
Пари и парични еквиваленти на почеток на годината	6,532	4,423
Пари и парични активности на крајот на годината	255	6,532

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на Друштвото се усвоени од УО и потпишани од:

Извршен директор,

Ејуп Адеми

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ

АД ФК ШКУПИ 1927 (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво со формирано на 09.06.2015 година во Централниот Регистер на Република Македонија.

Основна дејност на Друштвото спред НКД (Номенклатура на дејности) се други спортски активности, како и сите дејности утврдени со НКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган или друг надлежен орган.

На датумот на билансот на состојба, Друштвото има 12 вработени и нема ангажирани лица со договор на дело и/или друг вид на договор.

Цели на Друштвото

Друштвото е формирано со цел да го зголеми професионализмот и да врши промоција и постојано подобрување на стандардите на фудбалот во АД Фудбалски клуб ШКУПИ 1927, со посебна грижа за тренинг и обука на младинските категории во Клубот.

Раководство:

Одбор на директори:

Извршен директор на Клубот е Г-дин Ејуп Адеми.

1. Ејуп Адеми, Извршен член на одбор на директори од Скопје
2. Бурим Љатифи, Неизвршен член на одбор на директори од Скопје
3. Насер Адеми, неизвршен член на одбор на директори од Скопје

Обврски на Друштвото како лиценцен апликант

Со оглед на фактот што правото за барател на лиценца за учество на натпревари во организација на УЕФА врз основа на Договор бр. му е пренесено на Друштвото од Здружението ФК ШКУПИ 1927 тоа треба да обезбеди:

- сите играчи да бидат регистрирани во Фудбалската Федерација на Македонија, а доколку се работи за професионални играчи да склучи со нив работен договор во писмена форма;
- сите обештетувања платени за играчите настанати поради договорите или правни обврски и сите приходи настанати од продажбата на влезниците да бидат посебно евидентирани во трговските книги и искажани во финансиските извештаи на Друштвото;
- да превземе одговорност за фудбалскиот тим составен од регистрирани играчи кои учествуваат во домашните и меѓународните натпреварувања;
- Друштвото задолжително и ги доставува на Фудбалската Федерација на Македонија (давател на лиценца) сите неопходни информации и документи релевантни за докажување во постапката за лиценцирање (спортски, инфраструктурни, персонално-административни и финансиски прашања.)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2017

Постапка на лиценцирање

Во 2017 година АД Фудбалскиот клуб ШКУПИ 1927, во улога на барател на лиценца ја започна процедурата за лиценцирање при Фудбалска Федерација на Македонија за натпревари во организација на УЕФА. Како барател на лиценца, Друштвото е обврзано да обезбеди документација предвидена со Правилникот за лиценцирање на клубовите за натпреварувањата во организација на УЕФА.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08....88/15) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на Република Македонија” бр.159/2009, 164/2010 и 107/2011.) Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) од 2009 година утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ.)

Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски Денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија.

2.2. Консолидирани финансиски извештаи

Според одредбите на Правилникот за лиценцирање на клубовите од прва лига при Фудбалската федерација на Македонија за натпреварувањата во организација на УЕФА, консолидирани финансиски извештаи се финансиски извештаи на група, презентирани како еден ентитет.

2.3. Признавање на приходите

Друштвото остварува приходи од спонзорство, продажба на влезници за натпревари и друго. Приходите се евидентирани нето од одобрените попусти и данокот на додадена вредност.

2.4. Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во македонски Денари (“Денари”) со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2017

Нето позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога тие настануваат.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.5. Недвижности, постројки и опрема (нетековни средства)

Нетековните средства се евидентираат врз основа на набавната вредност при купувањето или стекнувањето.

Во Друштвото се применуваат следните годишни стапки на амортизација:

Применети годишни стапки		2017
Компјутери		25%
Моторни возила		15%
Мебел и опрема		10% - 20%

2.6. Данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложен данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Во периодот помеѓу 1.1.2009 заклучно со 31.12.2013 година, тековниот данок на добивка по стапка од 10% се плаќаше на износот на дистрибуираната добивка за дивиденди на правни лица – нерезиденти и на физички лица, како и на непризнаените трошоци за даночни цели, корегирани за даночниот кредит и други даночни ослободувања. Во текот на 2014 година беше донесен нов закон за данокот на добивка применлив за даночните периоди почнувајќи од 1.1.2014, а кој важи и за 2017 година, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во Извештајот за финансиската состојба за сите времени разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на Извештајот за финансиската состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времени разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времени разлики и ефектите од

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември 2017**

даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните временни разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**2.7. Пари и парични еквиваленти**

Пари и парични еквиваленти на Друштвото се состојат од готовина во благајна, денарски и девизни депозити по видување.

2.8. Директни трошоци за стекнување регистрација на играчот (ТРАНСФЕРИ)

Опфаќаат плаќања на трети страни за купување на регистрација на играчот, без било какви трошоци за сопствен развој или други пресметани трошоци. Трошоците треба да вклучат:

- a) Износ на трансферот кој треба да се плати за обезбедување на регистрацијата;
- b) Даноци за обврската за трансфер;
- c) Други директни трошоци за стекнување на регистрација на играчот (плаќања на агенти за услугите кон клубот, правни услуги, компензациони плаќања за тренинг и развој на млади играчи во согласност со ФИФА и/или домашни правила за трансфери и други директни трошоци поврзани со трансферот.)

Трошоците / приходите од трансфери на играчи се евидентираат во Извештајот за сѐопфатна добивка за тековната година.

2.9. Претпоставка за континуитет (going concern concept)

Друштвото нема намера, ниту е принудено да ги прекине своите активности поврзани со целите поради кои е основано.

2.10. Контролна страна

Друштвото не е контролирано од страна на друг ентитет, ниту директно ниту индиректно.

2.11. Трансакции со поврзани субјекти

Однос со поврзани субјекти се јавува доколку едниот субјект демонстрира контрола врз другиот субјект или поседува исклучително влијание во одлуките за финансиските и оперативните одлуки на другиот субјект.

Трансакциите со поврзани субјекти претставуваат трансфери на средства или обврски помеѓу поврзаните субјекти, без разлика дали е вредноста платена.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.12. Средства под хипотека и/или залога и рестрикција на користење на други средства

Средства дадени под хипотека се недвижности (земјиште и згради) дадени со цел да се осигура враќањето на долгот (кредитот) добиен од банка/и или други правни лица.

Средство дадено под залог е движно средство дадено под залог со цел да се осигура враќањето на долгот (краткорочен кредит, позајмица) добиен од банка/банки или други правни лица.

Средството под хипотека и средството под залог заемодавачот ги поседува до моментот на измирување на долгот. Доколку заемопримачот не го врати долгот според предвидените услови, средството под хипотека и средството под залог преминуваат во негова трајна сопственост.

Рестрикција врз користење на средство може да се однесува на средства на жиро сметка/и во банка/и што се блокирани и не можат да се користат до измирување на долгот. При тоа, сите приливи што доаѓаат на сметката/сметките се користат за измирување на обврската.

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има /нема средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ВЛЕЗНИЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Продажба на влезници-државни натпревари		
Продажба на влезници-УЕФА клубски натпревари		
Продажба на влезници-сезонски билети		
Продажба на влезници-членарина		
Продажба на влезници-пријателски натпревари		

4. ПРИХОДИ ОД СПОНЗОРСТВА И РЕКЛАМИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Спонзорства и реклами-производни компании		
Спонзорства и реклами-главен спонзор		
Спонзорства и реклами-спонзор на стадион		
Спонзорства и реклами-билборди и рекламни панона		
Спонзорства и реклами-останати		

5. ПРИХОДИ ОД ПРЕНОСИ ВО РАДИО-ДИФУЗНА МРЕЖА (ТВ, Радио, Интернет)

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа-Државен шампионат		
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа- други натпреварувања		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

6. ПРИХОДИ ОД КОМЕРЦИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
	2017	2016
Приходи од комерцијално работење-државен шампионат		
Приходи од комерцијално работење-трговија		
Приходи од комерцијално работење-користење објекти кога на нив не се одржуваат натпревари		

7. ПРИХОДИ ОД УЕФА НАТПРЕВАРИ ЗА СОЛИДАРНОСТ И НАГРАДИ

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
	2017	2016
Приходи од УЕФА натпревари- радиодифузни преноси, комерцијални и награди		
Приходи од УЕФА натпревари- за солидарност		
Приходи од УЕФА –за солидарност и награди, кога не можат да се разграничат		

8. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
	2017	2016
Субвенции, донации и други износи -добиеени од ФФМ		
Субвенции, донации и други износи -добиеени од државни или општински органи		
Донации- добиени од неповрзани страни	8,156	6,300
Приходи од активности што не се поврзани со фудбалот		
Приходи од исклучителни настани		
Останати оперативни приходи /што не можат да се разграничат		
	8,156	6,300

Донациите во износ од 8,156 илјади денари се по основ на договор за донација со Опшина Чаир, ЈП Водовод и канализација, Инорекс Македонија

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

9. ТРОШОЦИ ЗА ПРОДАЖБА И МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2017	2016
Трошоци за продажба			
Трошоци за канцелариски материјали			
Трошоци за одржување хигиена			
Други материјални трошоци			

10. ТРОШОЦИ ЗА НАДОМЕСТОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2017	2016
Нето плати за вработени – играчи		6,000	3,629
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - играчи			
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - играчи		743	
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)			

(I) Вкупно плати и надоместоци за вработени и ангажирани лица – играчи

6,743 3,629

Нето плати за вработени – останати			
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - останати			
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - останати			
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)			

(II) Вкупно плати и надоместоци за вработени -останати

ВКУПНО (I)+(II)

6,743 3,629

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

11. ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА, ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА И ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2017	2016
Депрецијација на основни (материјални) средства			
Амортизација на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)			
Обезвреднување на материјални средства			
Обезвреднување на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)			

=====

12. ДРУГИ ТРОШОЦИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2017	2016
Трошоци за одржување натпревари		900	
Трошоци за спонзорство и реклама			
Трошоци за комерцијални активности			
Трошоци за објекти и опрема			
Трошоци за активности што не се поврзани со фудбал			
Трошоци за исклучителни настани			
Останати оперативни трошоци што не можат да се разграничат			

===== **900** =====

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

13. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД
КУПУВАЊЕ /ПРОДАВАЊЕ ИГРАЧИ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2017	2016
Добивка од нематеријални фиксни средства дадени на располагање (регистрација на играчи)			
Загуба од нематеријални фиксни средства дадени на располагање (регистрација на играчи)			
Трошок за купување на регистрација на играчи (вклучувајќи и провизии - трошоци за агенти и отстапување)			
Приход од регистрација на играчи дадени на располагање (вклучително и приход од отстапување)			

=====

14. КАПИТАЛНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)
ОД ПРОДАЖБА НА МАТЕРИЈАЛНИ И
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2017	2016
Капитална добивка од продажба на материјални средства (основни)			
Капитална загуба од продажба на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)			

=====

15. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)-НЕТО

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2017	2016
Трошоци од камати		27	28
Приходи од камати			
Позитивни курсни разлики			
Негативни курсни разлики			

=====

(27)

(28)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

16. НЕТО-НЕОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2017	2016
Останати неоперативни приходи			
Останати неоперативни трошоци			

17. ДАНОК НА ДОБИВКА (НЕПРИЗНАТИ РАСХОДИ)

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2017	2016
Добивка (загуба) пред оданочување		485	2,643
Данок по даночна стапка од 10% (2017: 10%)		49	0
Данок на непризнати расходи			
		49	0

Според измените на Законот за данок на добивка што се применуваат од 2009 година што се применуваат и во 2017 година, данок на добивка се пресметува единствено на непризнати расходи.

Во текот на 2014 година беше донесен нов закон за данокот на добивка применлив за даночните периоди почнувајќи од 01 јануари 2014, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања.

18. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2017	2016
Парични средства во банки (МКД)		255	261
Парични средства во банки (девизи)			
Парични средства во каса (МКД)			6,271
Парични средства во каса (девизи)			
		255	6,532

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

19. ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2017	2016
Побарувања од трансфери на играчи			

=====

**20. ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И
ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2017	2016
Побарувања од членки на групацијата*			
Побарувања од поврзани субјекти			

=====

**21. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И
ДРУГИ ПОБАРУВАЊА**

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2017	2016
Побарување од купувачи			
Други побарувања		6,271	
АВР			

===== **6,271** =====

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

22. ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2017	2016
Побарување за повеќе платен ДДВ			
Побарување за ДД			
Побарување за персонален данок			

23. ЗАЛИХИ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2017	2016
Залихи на материјали			
Залихи на ситен инвентар			
Ситен инвентар во употреба			
Исправка вредност на ситен инвентар во употреба			
Залиха на трговска стока			

24. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2017	2016
Останати тековни средства			

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

25. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ, ОПРЕМА

Во илјади Денари

	Градежни објекти	Опрема за стадион, друга опрема, мебел	Инвестиции и во тек	ВКУПНО
Набавна вредност				
Состојба, 01 јануари 2017				
Нови набавки				
Превземени нето средства (Бел.2.13)				
Донација				
Продажба/расходување				
Состојба, 31 декември 2017				
Акумулирана депрецијација				
Состојба, 01 јануари 2017				
Трошок за периодот				
Состојба, 31 декември 2017				
Сметководствена вредност на 31 декември 2017				

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

26. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари		
	Нематеријални средства		ВКУПНО
Набавна вредност			
Состојба, 01 јануари 2017			
Нови набавки			
Превземени средства нето (Бел.2.13)			
Донација			
Продажба/трансфер			
Состојба, 31 декември 2017			
Акумулирана амортизација			
Состојба, 01 јануари 2017			
Трошок за периодот			
Состојба, 31 декември 2017			
Сметководствена вредност на 31 декември 2017			

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

27. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕР НА ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Долгорочно побарување од трансфер на играчи		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

28. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈАТА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

		Во илјади Денари	
		31 декември 2017	31 декември 2016
Долгорочни побарувања од членки на Групацијата			
Долгорочни побарувања од поврзани субјекти			

=====

29. ДОЛГОРОЧНИ ДАНОЧНИ ПОБАРУВАЊА (ДАНОЧНИ СРЕДСТВА)

		Во илјади Денари	
		31 декември 2017	31 декември 2016
Долгорочни даночни средства			

=====

30. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

		Во илјади Денари	
		31 декември 2017	31 декември 2016
Вложување во подружница/ придружно прет.			
Вложување во хартии од вредност расположиви за продажба			
Останати вложувања			

=====

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

31. ОСТАНАТИ НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари			
	31 декември 2017		31 декември 2016	
Останати нетековни средства				

=====

32. ПРЕЧЕКОРУВАЊА НА СМЕТКИ ВО БАНКИ

	Во илјади Денари			
	31 декември 2017		31 декември 2016	
Тековна обврска за пречекорување на сметки во банки (кредитни картички, дозволен лимит итн.)				

=====

33. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

	Во илјади Денари			
	31 декември 2017		31 декември 2016	
Тековни обврски за заеми и кредити*	433		433	

=====

*Тековните обврски за заеми и кредити се по основ на дадена позајмица од Бурим Шкрета

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

34. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Тековна обврска за трансфери на играчи		

35. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Тековна обврска кон членки на Групацијата и кон поврзани субјекти		

36. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Тековни обврски кон вработените за нето плати -играчи		
Тековни обврски кон вработените за нето плата-останати		
Тековни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

37. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
	2017	2016
Обврска за даноци на плата за вработени-играчи	743	
Обврска за даноци на плата за вработени-останати		
Обврска за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)		
Обврски за придонеси за плати		
	743	

38. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
	2017	2016
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР		

39. ДРУГИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
	2017	2016
Тековни обврски за даноци	49	
	49	

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

40. КРАТКОРОЧНИ (ТЕКОВНИ) ИСПРАВКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Обврски за тековни исправки		

41. ДРУГИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Други тековни обврски*	743	1,978

743

1,978

*Други тековни обврски во износ од 743 илјади денари се по основ на обврски спрема добавувачи

42. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Обврска за долгорочни кредити од банки:		
-		
-		
Обврска за долгорочни позајмици од:		
-		
-		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

43. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Долгорочна обврска за трансфер на играчи		

**44. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ
НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Долгорочна обврска кон членки на Групацијата		
Долгорочна обврска кон поврзани субјекти		

45. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Долгорочни обврски кон вработени-играчи за нето плати		
Долгорочни обврски кон вработени-останати за нето плати		
Долгорочни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

**46. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ
ЗА ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИ**

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
	2017	2016
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-играчи		
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-останати		
Долгорочни обврски за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)		

47. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
	2017	2016
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР		

48. ОСТАНАТИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
	2017	2016
Долгорочна обврски за даноци		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

49. ДОЛГОРОЧНИ ИСПРАВКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Долгорочни исправки		

50. ДРУГИ НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Други нетековни обврски		

51. СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА

Акционерски капитал(Уплатен)

Акционерскиот капитал(уплатен) на Друштвото изнесува 25,000 ЕУР односно Ден 1,542,403 на ден на основање, со вкупен број на акции 250 со поединечна номинална вредност од ЕУР 100/акција (Ден 6.169,612/акција).

Акционер	Акции Денари	Акции ЕУР	% во акционерска главнина
ЕЈУП АДЕМИ	1,542,403	25,000	100%
Вкупно:	1,542,403	25,000	100

Законска (задолжителна) резерва

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Законска обврска на Друштвото е да формира задолжителен фонд со издвојување 5% од остварената добивка во годината, сè до моментот додека не достигне 10% од основната главнина. Доколку законската резерва не достигнала 10% од основната главнина, истата може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од 10%, може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на акционерското собрание.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

52. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Кредитен ризик

Основните финансиски средства на Друштвото се побарувањата, депозити во банки и готовина што ја претставува максималната експонираност на Друштвото на кредитен ризик во однос на финансиските средства.

Даночен ризик

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на друштвата ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ на даноци. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

53. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото остварува трансакции со поврзани субјекти во нормалниот тек на работењето под услови кои не се разликуваат значително од условите кои им се нудат на неповрзаните субјекти. Трансакциите со поврзаните субјекти за годините што завршуваат на 31 декември 2017 година се прикажани како што следи:

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
	2017	2016
-Побарувања		
-Обврски		
-Продажби		
-Набавки		
-		
-Побарувања		
-Обврски		
-Продажби		
-Набавки		
-		
-Побарувања		
-Обврски		
-Продажби		
-Набавки		
-		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

54. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Документацијата на Друштвото не била предмет на даночна контрола за 2017 година од страна на надлежните даночни власти. Дополнителни даноци и други давачки што можат да произлезат од такви контроли, во овој момент не можат со сигурност да се предвидат.

55. НАСТАНИ ПОСЛЕ БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

Друштвото нема регистрирано настани после билансот на состојба.

56. ДРУГИ ОБЕЛОДЕНУВАЊА